

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 11, година XLIV
Петок, 19.07.2013
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/1
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола

1. СЕ УСВОЈУВААТ Информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола.

2. Потребно е Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина и Одделението за комунална инспекција и инспекција за заштита на животната средина во соработка со надлежните институции да изготви извештај за активностите и мерките кои Општината Битола ги презема во рамките на своите надлежности и да ги испита законските можности и локални капацитети за преземање дополнителни мерки од Општината за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола.

3. Исто така потребно е да се пристапи кон изработка и донесување од страна на Советот на Општината Битола Локален еколошки акционен план.

4. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/3
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално-техничката подготвеност на субјектите (изработена од ТППЕ, Национален парк „Пелистер“, ЈП „Македонски шуми“ подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Комуналец“ Битола

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално-техничката подготвеност на субјектите (изработена од ТППЕ, Национален парк „Пелистер“, ЈП „Македонски шуми“ подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Комуналец“ Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/2
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информацијата за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално-техничката подготвеност на субјектите (изработена од ТППЕ, Национален парк „Пелистер“, ЈП

„Македонски шуми“ подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Комуналец“ Битола

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално-техничката подготвеност на субјектите (изработена од ТППЕ, Национален парк „Пелистер“, ЈП „Македонски шуми“ подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Комуналец“ Битола

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/34
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за Изградба на објект-стрелана на територија на Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за Изградба на објект-стрелана на територија на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/3
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 22, став 1 точка 4, член 24 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 17 и 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Сл. весник на РМ“ бр. 6/12), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за Изградба на објект-стрелана на територија на Општина Битола

Член 1

Со оваа одлука Општина Битола започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за градежни работи: „Изградба на објект-стрелана” на територија на Општина Битола, (во натамошниот текст: Договор за ЈПП).

Карактеристики за објектот: Димензиите на габарит и висина според законските стандарди согласно планска документација.

Локација: М.В. Тумбе Кафе, градежна парцела 1.3 од ДУП Тумбе кафе или КП 17583 и КП 17582.

Објектот да биде проектиран и изграден според важечките прифатени стандарди во Република Македонија и важечките прифатени стандарди на меѓународно ниво за ваков тип на објекти – затворена стрелана за огнено и воздушно оружје со потребните пратечки простории.

Со оглед на тоа дека Општина Битола не располага со буџетски фискален капацитет кој може да обезбеди постигнување на овие цели се пристапува кон преку Договор за ЈПП да се реализира капитална инвестиција.

Член 2

Оправданоста за доделување на договорот за ЈПП произлегува од потребата за развивање на спортот на територијата на Општина Битола дотолку повеќе што стрелаштвото како спортска гранка е на високо ниво на Општината. Поради тоа Општината Битола се залага да ја продолжи оваа тради-

ција и сака да изгради објект во кој ќе се овозможи поголем развој на стрелаштвото, а истиот ќе биде изграден по највисоки стандарди, важечки закони на локално и меѓународно ниво.

Член 3

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на Договорот за ЈПП се:

- Изградба на објект - стрелана од затворен тип за огнено и воздушно оружје
- Подобрување на условите за изучување и тренинг на стрелаштвото во Битола
- Одржување на натпревари
- Вработување на лица
- Добивање на капитален објект
- заштита на животната средина

Член 4

Предмет на Договорот за ЈПП е:

- Изработка на архитектонско-урбанистички проект и комплетен основен проект за изградба на стрелана за огнено и воздушно оружје
- Изградба на објект-стрелана за огнено и воздушно оружје
- Формирање на друштво за посебна намена каде ќе има нови вработувања
- Важност на договорот за ЈПП –согласно Законот за концесии и ЈПП.

Член 5

Проценета вредност и сите технички и економски параметри кои се основа за водење на постапката за склучување на Договорот за ЈПП ќе биде определена со физибилити студија, а конечната вредност на договорот да се утврди во законска постапка со примена на моделот за еднаков третман и недискриминација, конкурентност и транспарентност.

Член 6

Согласно член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство Договорот за ЈПП ќе се додели со оглас за доделување на договор за јавна набавка со ограничена постапка согласно законот за јавни набавки Сл. Весник бр. 185/11.

Спроведувањето на постапката од став 1 на овој член ќе започне најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Концесионерот ќе остварува приходи од наплата на надоместок за користење на објектот исклучиво за спортски содржини-стрелаштво во рамките на објектот, со оглед на тоа што објектот е строго наменски.

Член 8

Постапката за доделување на Договорот за јавно приватно партнерство од член 3 на оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката формирана од страна на Градоначалникот на Општина Битола.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 10.000,00 денари.

Член 10

Согласноста и овластувањето на Градоначалникот на Општина Битола за потпишувањето на договорот за ЈПП ја носи Советот на Општина Битола.

Член 11

За се што не е регулирано во оваа Одлука да се почитуваат податоци од Физибилити студијата.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“

Бр.07-24/5
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар на ОЈУ Зоолошка градина Битола без надоместок

1. Ја објавувам Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар на ОЈУ Зоолошка градина Битола без надоместок, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/4
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Галески

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на трајно користење на движна ствар на ОЈУ Зоолошка градина Битола без надоместок

Член 1

Со оваа Одлука Општината Битола му дава на трајно користење на ОЈУ Зоолошка градина Битола без надоместок движната ствар (доделена на трајно користење на Општината Битола од страна на Министерството за локална самоуправа) ТМВ Ивеко-Магирус тип 8016А, со број на шасија WJMA7480MO4108447, со регистарски број 297-KS-769, со година на производство 1990, и со вредност од 80.000,00 денари.

Член 2

Градоначалникот на Општината Битола ќе склучи договор со ОЈУ Зоолошка гра-

дина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар, од член 1 од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/6
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за донесување на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола

1. Ја објавувам Одлуката за донесување на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/5
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола бр. 10/05), Советот на Општина Битола на Седницата одржана на 15.07. 2013 година донесе:

О Д Л У К А

за донесување на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола

Член 1

СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола

Член 2

Границата на планскиот опфат се движи: на север – по осовина на улица Мирка Гинова, на исток по осовина на планирана сообраќајница по ДУП, на југ по осовина на улица „Партизанска,“ и на запад по осовина на планирана сообраќајница по ДУП.

Опфатот на вака предложениот ДУП има површина од приближно 2,5 ха.

Член 3

ДУП за „ Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 – Битола, се состои од текстуален и графички дел кои се составен дел на ова Одлука.

Член 4

ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола се заверува со потпис и печат од донесителот на планот.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/7
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет на проектот Урбанистички
план за с. „Долно Оризари“ - Општина
Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на проектот Урбанистички план за с. „Долно Оризари“ - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/6
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на ден 15.07.2012 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот
Урбанистички план за с. „Долно Оризари“
- Општина Битола

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот Урбанистички план за с. „Долно Оризари“ - Општина Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/8
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА
БЛОК 1 - Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 1 - Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/7
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување Нацрт ДУП за НОВИ
ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 1 - Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА Нацрт Детален урбанистички план за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 1 - Битола

Член 2

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна презентација и јавна анкета.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/9
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/8
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 111/12 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола

Член 1

Се прифаќа иницијативата за изработка на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола, поднесена од Иванов инженеринг - Битола.

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола, ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/10
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/9
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од

Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на ден 15.07.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
за давање согласност за намената на
инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Битола дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот Урбанистички план за с. „Долно Оризари“ - Општина Битола.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/11
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на ДУП за Урбана Четврт локалитет
„Француски гробишта“ Блок 2 - Битола

1. Ја објавувам Одлуката за донесување на ДУП за Урбана Четврт локалитет „Француски гробишта,, Блок 2 - Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/10
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола (“Сл. гласник на Општина Битола бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А
за донесување на ДУП за Урбана Четврт
локалитет „Француски гробишта“ Блок 2 -
Битола,

Член 1

СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Урбана Четврт локалитет „Француски гробишта“ Блок 2 – Битола.

Член 2

Границите на овој плански опфат се: на југ осовина на пат Битола-Новаци, на северозапад осовина на пат Битола – с. Долно Оризари, а на исток граница претставува границата на ДУП Урбана четврт Локалитет француски гробишта Блок 1,, Битола.

Опфатот на вака предложениот План има површина од 5,7 ха

Член 3

ДУП за Урбана Четврт локалитет „Француски гробишта“ Блок 2 - Битола, се состои од текстуален и графички дел кои се составен дел на ова Одлука.

Член 4

ДУП за Урбана Четврт локалитет „Француски гробишта,, Блок 2 - Битола, се заверува со потпис и печат од донесителот на планот.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола”.

Бр.07-24/12
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/11
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/10, 53/11, 144/12 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола бр. 10/05) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани - Општина Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска

документација за изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани – Општина Битола.

Опфатот на Локалната урбанистичка планска документација изнесува 8,0 м².

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/13
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Работна зона м.в Хераклеа - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Работна зона м.в Хераклеа - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/12
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 3137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 111/12 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Работна зона м.в Хераклеа - Општина Битола

Член 1

Се прифаќа иницијативата за изработка на ДУП за Работна зона м.в. Хераклеа - Општина Битола, поднесена од ДОО „Прецизион“ - Битола.

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Работна зона м.в. Хераклеа - Општина Битола, ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/14
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/13
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Бистрица и тоа:

- КП бр.1353 КО Бистрица
- КП бр.1359 КО Бистрица
- КП бр.1361 КО Бистрица
- КП бр. 1362/2 КО Бистрица

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/15
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО КРСТОАР

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО КРСТОАР, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/14
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО КРСТОАР

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Крстоар и тоа:

- КП бр.810/2 КО Крстоар

Член 2

Ова Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/16
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО МАЛОВИШТЕ

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО МАЛОВИШТЕ, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/15
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО МАЛОВИШТЕ

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Маловиште и тоа:

- КП бр.4 КО Маловиште

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/17
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за усогласување на намените и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за усогласување на намените и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/16
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за усогласување на намените и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со ова Одлука ќе се изврши усогласување на намените и вклопување на бесправните објекти во ДУП за реонски СРЦ-Довлецик-Блок 1 и тоа :

- КП бр.5129 КО Битола 4-зграда 1 и 2
- КП бр.5130 КО Битола 4-зграда 1
- КП бр.5180 КО Битола 4-зграда 1,2 и 3
- КП бр.5181 КО Битола 4-зграда 1 и 2
- КП бр.5182 КО Битола 4-зграда 1
- КП бр.5184 КО Битола 4-зграда 1
- КП бр.5185 КО Битола 4-зграда 1

- КП бр.5190 КО Битола 4-зграда 2
- КП бр.5192 КО Битола 4-зграда 1
- КП бр.5197 КО Битола 4-зграда 1
- КП бр.5198 КО Битола 4-зграда 1 и 2
- КП бр.5200 КО Битола 4-зграда 1

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/18
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/17
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бес-

правни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Трново и тоа:

- КП бр.105/1 КО Трново
- КП бр.105/3 КО Трново
- КП бр.218/6 КО Трново
- КП бр. 218/8 КО Трново
- КП бр.218/9 КО Трново
- КП бр.388/8 КО Трново
- КП бр.388/11 КО Трново
- КП бр.404/19 КО Трново

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-24/19
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО НИЖЕПОЛЕ

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО НИЖЕПОЛЕ, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/18
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО НИЖОПОЛЕ

Член 1

Со ова Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО НИЖОПОЛЕ и тоа:

- КП бр.89/1 КО Ниждополе
- КП бр.89/5 КО Ниждополе
- КП бр.89/8 КО Ниждополе
- КП бр. 91/3 КО Ниждополе

- КП бр.98/1 КО Ниждополе
- КП бр.98/2 КО Ниждополе
- КП бр.98/5 КО Ниждополе
- КП бр.98/6 КО Ниждополе
- КП бр.101/4 КО Ниждополе
- КП бр.103/1 КО Ниждополе
- КП бр.105/2 КО Ниждополе
- КП бр 117/1 КО Ниждополе
- КП бр.117/2 КО Ниждополе
- КП бр.117/4 КО Ниждополе
- КП бр.130 КО Ниждополе
- КП бр.133 КО Ниждополе
- КП бр.440/2 КО Ниждополе
- КП бр.445/2 КО Ниждополе
- КП бр.446/1 КО Ниждополе
- КП бр. 499/1и498/1 КО Ниждополе
- КП бр.526/2 КО Ниждополе
- КП бр.526/9 КО Ниждополе
- КП бр.528/2 КО Ниждополе
- КП бр.528/7 КО Ниждополе
- КП бр.528/15 КО Ниждополе
- КП бр.528/24 КО Ниждополе
- КП бр.596/6 КО Ниждополе
- КП бр.596/9 КО Ниждополе
- КП бр.600/13 КО Ниждополе
- КП бр.600/27 КО Ниждополе
- КП бр.600/30 КО Ниждополе
- КП бр.600/170 КО Ниждополе
- КП бр.602/8 КО Ниждополе
- КП бр.602/9 КО Ниждополе
- КП бр.620/11 КО Ниждополе
- КП бр.637/4 КО Ниждополе
- КП бр.660/2 КО Ниждополе

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/20
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за условите и начинот за снабдување со вода за пиење

1. Ја објавувам Одлуката за условите и начинот за снабдување со вода за пиење, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/19
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 46 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр. 68/2004), член 22 точка 4 и член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за условите и начинот за снабдување со вода за пиење

Член 1

Со оваа Одлука се уредуваат општите услови за начинот за регулирање на меѓусебните права и обврски меѓу Општината Битола и Јавното комунално претпријатие „Водовод“ Битола (во натамошниот текст-Претпријатието), согласно закон.

Член 2

Сите права и обврски на Општината Битола и Претпријатието ќе бидат предмет на регулирање на посебен договор за обезбедување на утврдено ниво на услуги за водоснабдување, склучен меѓу Општината Битола и Претпријатието, во рок од 30 дена

од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/21
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за именување членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола

1. Го објавувам Решението за именување членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 15.07.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-950/20
19.07.2013 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 412-414 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 54/07, 86/08 и 98/08) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 15.07.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за именување членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола**

1. За членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола се именуваат:

Претседател – Зоран Јошевски

Членови:

- Кристи Бомбол
- Владе Ласовски
- Сотир Костовски
- Сашо Мицевски
- Зоран Соклевски
- Владимир Прчковски

2. Членовите во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола се именуваат за време од четири години.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова Решение, престанува да важи Решението за именување членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 18/09).

4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-24/22
15.07.2013 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ИСПРАВКА

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на подрачјето на Општината Битола („Сл.Гласник на Општината Битола бр. 09/2013“), на страна 243 во Табеларниот преглед за утврдување на надоместок за урбана опрема кој е составен дел на Одлуката, направена е техничка грешка во делот на зоните, каде е пропуштена **ЕКСТРА ЗОНАТА**. Табеларниот преглед треба да биди:

Табеларен преглед за утврдување на надоместок за урбана опрема

		Општина Битола- ЗОНИ			
Р.бр.	Тип на ур.опрема (УО)	Екстра	1	2	3
1	Поставена УО затворен простор за храна и пијалик	500 ден по м2/месеч.	300 ден по м2/месеч	150 ден по м2/месеч	50 ден по м2/месеч
2	Поставена УО затворен простор за весници, сувенири и др.	300 ден по м2/месеч	200 ден по м2/месеч	100 ден по м2/месеч	30 ден по м2/месеч
3	Тераси, шанкови, надстрешници	100 ден по м2/месеч	50 ден по м2/месеч	20 ден по м2/месеч	10 ден по м2/месеч
4	Опрема за забава на деца и детски игралишта	10 ден по м2/месеч	7 ден по м2/месеч	3 ден по м2/месеч	2 ден по м2/месеч
5	Платформи за јавни настапи и манифестации	1000 денари/дневно	700 денари/дневно	300 денари/дневно	100 ден по м2/месеч
6	Телеф.говорници, банкомати, пошт.санд.	500 ден по м2 /месеч	300 ден по м2/месеч	150 ден по м2/месеч	50 ден по м2/месеч
7	Јавни санитарни јазли	300 ден по м2/месеч	200 ден по м2/месеч	100 ден по м2/месеч	30 ден по м2/месеч

Бр. 07-21/3-1
12.07.2013
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола,
д-р Силвана Ангелевска



СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за усвојување на Информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на Општината Битола	277	О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Работна зона м.в Хераклеа - Општина Битола	286
З А К Л У Ч О К за усвојување на Информацијата за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално-техничката подготвеност на субјектите (изработена од ТППЕ, Национален парк „Пелистер“, ЈП „Македонски шуми“ подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Комуналец“ Битола	278	О Д Л У К А За утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица	286
О Д Л У К А за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за Изградба на објект-стрелана на територија на Општина Битола	279	О Д Л У К А за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО КРСТОАР	287
О Д Л У К А за давање на трајно користење на движна ствар на ОЈУ Зоолошка градина Битола без надоместок.....	280	О Д Л У К А за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО МАЛОВИШТЕ.....	288
О Д Л У К А за донесување на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола	281	О Д Л У К А за усогласување на намените и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација.....	288
ОДЛУКА за утврдување на приоритет на проектот Урбанистички план за с. „Долно Оризари“ - Општина Битола	282	О Д Л У К А за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново.....	289
О Д Л У К А за утврдување Нацрт ДУП за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 1 - Битола	282	О Д Л У К А за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО НИЖОПОЛЕ	290
О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола	283	О Д Л У К А за условите и начинот за снабдување со вода за пиење.....	291
ОДЛУКА за давање согласност за намената на инвестицијата.....	284	Р Е Ш Е Н И Е за именување членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола	292
О Д Л У К А за донесување на ДУП за Урбана Четврт локалитет „Француски гробишта“ Блок 2 - Битола.....	284	И С П Р А В К А	293
О Д Л У К А за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани – Општина Битола	285		

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211